

ПЕНЗИОНЕРСКИ виоци

НОВА МАКЕДОНИЈА

Број 29,
Четврток,
12.6.2014

СЗПМ

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ДЕВЕТНАЕСЕТТИ РЕГИОНАЛНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Пензионерите се натпреваруваа како во младоста!



Вукица Петрушева

На деветнаесеттите регионални пензионерски спортски натпревари од седмиот регион, во организација на СЗПМ и Комисијата за спорт и рекреација, оваа година домаќин беше Здружението на пензионери од Свети Николе. Во прекрасниот сончев ден на 22 мај, својот спортски дух и подготвеноста ги покажаа пензионерите од ЗП-Штип, ЗП-Радовиш и Конче, ЗП-Лозово, ЗП-Ново Село, ЗП-Струмица и ЗП-Свети Николе.

Во ресторанот „Лотос“ во Свети Николе, претседателот на здружението-домаќин, Мирко Данаилов, им упати добредојде на присутните, меѓу кои беа градоначалникот на општината Свети Николе, Зоран Тасев, претседателот на советот, Илија Стоилов, секретарката на извршниот одбор на СЗПМ, Станка Трајкова и претседателот на комисијата за спорт и рекреација, Здравко Петковски. Сите тие на учесниците на натпреварот им посакаа успешен и фер-натпревар.

Спортистите-пензионери ги поздравиле и градоначалникот Зоран Тасев, кој изрази почит кон оние што го дадоа својот придонос во изградбата на својата земја и вети дека и понатаму ќе се грижи за граѓаните од третото доба и секогаш ќе им помага во сите активности, посакувајќи им добро здравје и убава забава.

Станка Трајкова, секретарка на

СЗПМ, со убави зборови ги поздрави сите присутни, посакувајќи им на учесниците фер и успешни натпревари, истакнувајќи притоа дека во натпреварите секогаш има победници и поразени, но најважно е дружењето и создавањето нови пријателства. Потоа, таа, деветнаесеттите регионални спортски игри ги прогласи за отворени.

Домаќинот на спортските игри подготви добри спортски терени, на кои се одвиваше интересна борба во сите 11 дисциплини, а многу учесници покажаа амбиции за да постигнат што подобри резултати. Околу 250 пензионери се дружеа во Свети Николе, а натпреварувачите се однесуваа како да имаат 30, а не над 60 години. Според постигнатите резултати, најдобри беа спортистите од ЗП-Радовиш и Конче, на второ место беа учесниците од ЗП-Штип и Карбинци и на трето место се пласираа натпреварувачите од ЗП-Струмица.

На екипите благодарници им врачи Никола Атанасов.

По завршувањето на натпреварувачкиот дел, дружењето продолжи во ресторанот „Илинден“ во с.Црнилиште, во близина на Свети Николе.



ЗП-ШТИП

Вредните пензионерки во „Вкусот на традицијата“

Цвета Спасикова

Во автентичен старински амбиент во меаната „Бриони“, во емисијата „Вкусот на традицијата“, вештите пензионерки од Активот на пензионерки при ЗП-Штип и Карбинци ги покажаа вештините во готвење со познатата водителка, пејачката Адријана Алачки, која во најавата рече дека ќе се дружи со искусните домаќинки, пензионерките од градот под Исарот, град со богата историја, град на „Четрсе“ и штипската пастрмајлија, на „Макфест“ и античкиот град Баргала, каде што има што да се види и вкуси од традиционалното.

Пензионерките се претставија со

автентични обичаи и специјалитети од домашните кујни. Така, Елица и Магдалена месеа Богородичина погача и престапулки, кои им се делеле на соседите за да се разгласи убавата вест. Стојка Ордева сукаше јајченик за саканите гости, а Стојка Шалева готвеше кромидарник со кофтиња. Милка Ордева готвеше боранија со зелка и грав и ја раскажа традицијата да се угости секој гостин и покрај немаштијата. Така, Боро и Ана од штипско Ново Село, со тоа што го имале ги пречекале своите гости, а до ден-денес, како во шега останало - без трошка боранија, да се нарекува ова посно јадење „боранија“. Цвета Василева направи погача со спа-

нак, Бранка направи пченкарник, а од рацете на Лоза излегоа слатките фурки, ермиклии (гурабии со гриз и шербет) направија Нада и Убавка. Имаше и брзо благо, алва, погачи и пити, а вредните домаќинки ја наполнија софрата со старински специјалитети, кои ги проба и претседателот на здружението Михаил Василев и ги пофали пензионерките.

Жените од ЗП-Штип и Карбинци учествуваат и во хуманитарни акции со свои специјалитети и посета на стари и снеможени лица и на деца со посебни потреби. При неодамнешната посета на болни во Штипската болница, раководството ја искористи можноста да



разговара со директорката Ружа Папарова за подобрување на условите и за набавка на апарати за дијагностика, кои многу им се потребни на болните, особено на старите. Тие треба да одат дури во Скопје, за што се изложени на големи финансиски трошоци, посочи претседателот Василев при разговорот со директорката. Се разговараше и за многу потребното геријатриско одделе-

ние, за грижа и нега на тешко болните и снеможени стари лица, за нивно сместување и лекување.

И соработката на пензионерките со Црвениот крст е мошне добра. Тие учествуваат во хуманитарни, собирни и други акции, а Црвениот крст возвратно организира акции за бесплатно мерење крвен притисок и испитување шеќер и маснотии во крвта.

ПОМОШ НА НАСТРАДАНИТЕ ОД ПОПЛАВИТЕ ВО СРБИЈА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ВО ХРВАТСКА



Хуманост докажана на дело

Севастија Цветковска-Сотировска

Обилните дождови ги преполнија и разбеснија малите и големите реки на дел од Балканот. Водата почна да навлегува во домовите, да ги полни куќите до покривите и да зема човечки животи. Пополека населбите околу реките почна да ги снемума. Невиден потоп и незапамтена катастрофа ги погодија Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска. И што може да се прави и направи по оваа несреќа?!

Скопје и другите градови и целото население во Македонија станаа на нозе. Градот на солидарноста знае што се поплава и земјотрес. Првата помош за Скопје доаѓаше токму од граѓаните на тогашните југословенски републики. Ние постарите добро го паметиме тоа. Затоа, објава за помош на настраданите дури и не требаше да се дава во медиумите.

На 18 мај 2014 година, и стари и млади, сите итавме кон плоштадот „Македонија“ да ја изразиме нашата солидарност и да помогнеме во хуманитарната акција за настраданиите во зафатените подрачја. Со група пензионери чекорев кон собиралштето на помошта организирано од

граѓаните и Црвениот крст на Македонија. Брзавме кон одредиштето да го оставиме својот скромен прилог, а таму од сите страни се слеваше река од хумани луѓе, меѓу кои препознавме многу наши колеги-пензионери. Глетката до солзи ми ги растрепери чувствата. Бев пресреќна што сум сведок на една голема сплотеност на нашиот човек, на Македонецот, на неговата несебичност и решеност да помогне токму кога е најтешко. Тука, на плоштадот „Македонија“ се докажуваше хуманоста, големината се покажуваше на дело. Бев пресреќна што до мене и околу мене имаше многу млади и возрасни лица и што сите имаа една заедничка мисла. Има ли нешто пополезно и подоблесно од ова што се случуваше на критичниот ден, а истото тоа ќе се случува и низ целата наша држава додека трае несреќата кај соседите.

И ние, пензионерите, со нашето присуство и скромната донација испративме порака со позитивна мисла и молитва до сите настрадани, до сите гладни, жедни и исплашени, повторно да ја почувствуваат топлината на својот дом, да се вратат на своите огништа и среќно да живеат...

СВЕТИ НИКОЛЕ, 12-ТА РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНА, МУЗИКА И ИГРИ



Чување и пренесување на традициите на идните генерации

Вукица Петрушева

Здружението на пензионери од Свети Николе, на 9 мај, Денот Европа и Денот на победата на фашизмот, беше домаќин на 12-та регионална ревија на песни, музика и игри, која се одржа во организација на СЗПМ. Во големата сала во домот на културата „Крсте Мисирков“ светиниколчани имаа можност да уживаат во прекрасните изведби на солисти, ансамбли, КУД и пејачки групи од здруженијата на пензионери од Пробиштип, Лозово, Ново Село, Штип, Струмица, Злетово, Радовиш и од Свети Николе.

Срдечно добредојде во срцето на Овчеполието им посака претседателот на собранието на домаќинот, Никола Атанасов. Со почит и благодарност што се присутни на оваа најмасовна регионална културна манифестација на пензионерите, тој ги поздрави присутните. Во своето обраќање во името на локалната самоуправа градоначалникот Зоран Тасев им се заблагодари на пензионерите за активностите во областа на културата, а особено за зачувувањето на нашата богата фолклорна ризница. Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, ги

поздрави гостите и домаќините во име на сојузот и се осврна на значењето на ревиите, кои и годинава Министерството за култура ги прогласи за национален интерес на државата, а потоа ревијата ја прогласи за отворена. Програмскиот дел на ревијата почна со настапот на женското трио од ЗП-Свети Николе со викочки традиционални песни. Потоа на сцената се појавија „Весели пензионери“ од Пробиштип. ЗП-Лозово се претстави со песни од солисти и лични творби. Здружението од Ново Село настапи со дует-изведби и солист во придружба на кавали и гајда. Веселата атмосфера ја дополни и настапот на мешаната пејачка група на ЗП-Штип. ЗП-Струмица имаше хорски настап со убави народни и староградски песни, а успешен настап имаа и претставниците од ЗП-Злетово. За ЗП-Радовиш и Конче прва настапија пејачката група „Ињево“ и женска пејачка група придружувана со гајда, кавал, тамбура и тапан. Два и пол часа пролетаа за миг, се редеа песна до песна, оро до оро, се исплете фолклорна плетенка, се прелеваа боите и старински украси на народните носии, а публиката за сето тоа не ги шедеше дланките.



НЕГОТИНО – ДВАНАЕСЕТТА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Со музика и песни против стареењето

Мендо Димовски

На дванаесеттата ревија на песни, музика и игри на здруженијата на пензионери од повардарскиот регион, што се одржа на 15 мај во организација на

СЗПМ, во центарот за култура „Ацо Ѓорчев“ во Неготино се сретнаа учесниците од Неготино, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Велес и од Богданци. Почетокот на најмасовната пензионерска манифестација во овој регион беше нај-

вен со карактеристични музички рефрени од познати македонски фестивали.

Добредојде на учесниците и на гостите прв им посака претседателот на ЗП-Неготино, Петар Захарчев, кој изрази особено задоволство што на ревијата присуствуваат претседателот на СЗПМ и градоначалникот на Неготино, и поздравувајќи ги поименично и другите гости и претставници на ЗП, тој им се заблагодари на сите и им посака пријатен престој во градо-домаќин.

Градоначалникот на Неготино, Ванчо Апостолов, изрази задоволство што е присутен меѓу пензионерите и ја најави изградбата на нов пензионерски дом.

Од името на СЗПМ присутните ги поздрави Станка Трајкова, секретарка на ИО на СЗПМ. Покрај другото, таа нагласи дека овие културни манифестации се



СТРУГА, 12-ТА РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Чување на мултикултурното богатство



М. Димовски

Во Струга, во градот на поезијата и туризмот, во организација на СЗПМ, на 11 мај 2014 година, во Домот на културата, се одржа 12-та регионална ревија на песни, музика и игри. На оваа културна манифестација на пен-

зионерите од четвртиот регион настапија претставници на здруженијата на пензионери од: Струга, Крушево, Охрид и Дебрца, Прилеп, Кичево, Битола, Дебар и Центар Жупа, Демир Хисар и од Македонски Брод. Во име на домаќинот, ЗП-Струга, добредојде на учесниците и на гостите им посака претседа-

телот на здружението Лиман Положани, а посебно ги поздрави претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, со потпретседателот на собранието Бесник Поцеста и градоначалникот на општината Струга, Зијадин Села, кој во своето обраќање на албански и на македонски јазик изрази воодушевување за масовноста и подготвеноста на пензионерите во организирањето вакви средби, на кои се манифестираат културното богатство и негувањето на традициите во определените региони и мултиетнички средини. На македонски и на албански јазик, на присутните им се обрати и потпретседателот на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста, кој во име на организаторот СЗПМ зборуваа за значењето и за придонесот на ревијата во негувањето на традициите и чувањето на културното богатство, како израз на идентитетот и заеднич-

БЕРОВО

Две интересни ликовни изложби

Томче Стојков

Во рамките на 12-та регионална ревија на песни, музика и игри, што се одржа на 3. мај во Берово, беше отворена изложба на слики од авторите-аматери, пензионерите Марга Чичевска и Бранко Дупникаровски. Изложбата предизвика голем интерес кај учесниците на ревијата и кај многуте љубители на оваа уметност.


Авторката Чичевска се претстави со ликовен опус на графики и портрети што се работени во техника на сув хамер, масло на платно и масло на стакло. Во графиките најзастапени мотиви се староградската архитектура, како врвен израз на нашите



градители – наимари, а во портретите современите дух на состојбата на младите и на возрасните. Досега Чичевска има насликано над 160 слики, а учествувала со самостојни изложби во Кочани и во Берово, додека во Велес е наградена за својата сликарска техника и креативност.

Бранко Дупникаровски е роден во Берово во 1939 година, каде што

и денес живее. Интерес кон уметноста пројавува уште во раното детство и оттогаш на сликарството му останал верен до денес. Рекреацијата како пензионер ја наоѓа секојдневно во прекрасната природа на Малешевци, а во црквите и манастирите изучува мотиви за сликањето светци во иконите. Дупникаровски со особена страст и внимателност е во потрага на боите и техниките на нашите зографи кои грижливо ги разработува и надоградува со својата вештина во сликањето икони. Со својата трудољубивост и љубопитност не помалку им се посветува и на мртвата природа, убавите пејзажи, богатиот колорит на полските и урбаните цветови и слично. Тој имал и самостојна изложба во Берово, а настапувал и во повеќе групни изложби низ републикава.



НЕСЕКОЈДНЕВНО ДЕЛО ОД ПАНДОРА ЈОВАНОВСКА-ИЛИЕВСКА

„Сенки на поетичноста“

Цветанка Илиева

Пандора Јовановска-Илиевска е родена во Велес. Завршила правен факултет во Скопје, со посета на две години постдипломски студии. Работела како новинарка во Радио Скопје, а потоа во Апелациониот суд и била судија во Основниот суд во Куманово. Пишува поезија, проза, како трудови од областа на правните науки, а и слика.

Ги има објавено стихозбирките: „Ноќи без сон“, „Пукот на припекот“ и „Небесен акварел“ – двојазични, на македонски и на англиски јазик; „Ноќи без сон“ – второ издание на македонски и на српски јазик. Застапена е во повеќе антологии и зборници. Објавувала во реномирани списанија и ревији, а песните ѝ се преведувани на англиски, француски, српски, хрватски, турски, влашки и на албански јазик. Добитничка е на награди за поезија „Браќа Миладиновци“ и за сликарство. Пандора Јовановска-Илиевска е членка на друштвото на писателите „Кочо Рацин“ во Велес и во Куманово и членка на Друштвото на писателите на Македонија. Толку за авторката, а сега за нејзиното дело „Сенки на поетичноста“.

Најновата книга на Пандора е необична по многу нешта: најпрво, според насловот, „Сенки на поетичноста“ со право алудира на исклучиво поетска книга, какви што беа досега нејзините три книги, но што ѝ ја прелистае ќе забележиме дека всушност станува збор за двојна збирка, составена од раскази, кратки и сосема кратки, во вид на песни во проза, и од стихови, под заеднички циклус „Сонот на птицата“, како слободна поема и еден додаток од 37 хаику-песни, што во последните години е тренд во повеќе западни земји. Необичноста на оваа книга, потоа, е во тоа што спонтано се прелева од прозното, раскажувачкото, кон поетското. Без натамошни подлабоки анализи ќе кажеме уште дека авторката успева во своите творби со малку да каже многу, мошне ефектно да ни ја долови суштината. Нејзините раскази ни донесуваат трогателни истории на обичните луѓе од секојдневието, кои ни изгледаат некако познато, блиско, а сепак далечно, таинствено, напишани култивирани, без претерана доза сентименталност, иако здивот на сентиментализмот провејува во сите нив. Меѓутоа, она што привлекува во нејзината раскажувачката постапка е ли-



можност пензионерите да излезат од своите домови и со ова ја прогласи ревијата за отворена. Потоа сцената им беше отстапена на учесниците. Здружението-домаќин се претстави со пејачка група, која исполни три песни. И ЗП-Кавадарци настапи со пејачка група и со неколку песни, а ЗП-Валандово се претстави со мешана пејачка група, која ги исполни песните: „Кажи Рајне, кажи душо“, „Простено ти е, простено“ и „Фати се Бое мори на оро“. Пензионерот Трајче Лазаров со соло-настап ги претстави

инвалидизирани пензионери од Кавадарци. Тој ги исполни песните „Дали знаеш либе“ и „Јано Јанинке“. На сцената настапија и хоровите на останатите здруженија. Така, гевгеличани се претставија со песните „Гевгелија, цветна градина“, „Елено ќерко, Елено“ и „Што си налутено либе“. Велешани се претставија со патриотски песни, а ревијата заврши со настапот на ЗП-Богданци со песните „На срце ми стар мерак лежи“, „Кажи, кажи ќерко Славо“ и „Зедов жена мрзлива“.



кото живеење во нашето мултиетничко општество, во нашата заедничка татковина, Република Македонија, и ревијата ја прогласи за отворена. Први на сцената настапија домаќините со пејачка и мешана игроорна група со карактеристични песни за струшкото поднебје. ЗП-Крушево се претстави со три песни на македонски и на влашки јазик, а ЗП-Охрид и Дебрца со песни и ора од Охридско и околината. Претставниците од Прилеп на ревијата учествуваа со пејач-

ки групи од двете културно-уметнички друштва „Пензионер“ и „Пенка Котеска“. ЗП-Кичево настапи со хор и игроорна група. Битолските пензионери ја презентираа староградската песна и музика, што е специфична за ова подрачје. ЗП-Дебар и Центар Жупа се претстави со изведување македонски и албански изворни песни, а ЗП-Демир Хисар со мешан хор и игроорна група, а ЗП-Македонски Брод настапи со пејачка група и песни и ора од Порече.

ДВАНАЕСЕТТА РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ ВО ДОМОТ НА АРМ-СКОПЈЕ

Пензионерите играа и пееја со невидена леснотија

Цветанка Илиева

На 20 мај 2014 година во Домот на АРМ во Скопје се одржа 12-та Регионална ревија на песни, музика и игри. Домаќин беше ЗП „Солидарност-Аеродром“. На ревијата учествуваа осум здруженија на пензионери, и тоа: „Солидарност-Аеродром“, „Кратово“, „Крива Паланка“, „Кисела Вода“, „Куманово“, „Воени пензионери“, „Гази Баба“ и „Центар“.

Пред полната сала на гостите и на учесниците најпрво им се обрати претседателот на ИО на ЗП „Солидарност-Аеродром“, Димитрија Богатиноски. Во своето поздравно обраќање тој му се заблагодари на СЗПМ за укажаната доверба и истакна дека иако овие регионални ревији немаат натпреварувачки карактер, секое здружение со месеци се подготвува да покаже што подобар квалитет и да се избори за настап на Републичката ревија.

Потоа пензионерите ги поздрави градоначалникот на општината Аеро-



дром, Ивица Коневски, нагласувајќи го задоволството што се наоѓа меѓу највозрасните жители во општината во овие свечени мигови. Учесниците и гостите ги поздрави и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.

- На овие ревији пензионерите се покажаа како вистински чувари на

културната ризница на нашата земја, на традицијата и на нашиот културен идентитет. Нивниот придонес е голем во враќањето од заборав на многу убави изворни и староградски песни и ора, на разни народни обичаи и други културни обележја. Поради сето ова Министерството за култура на Р. Македонија, Републичката ревија и шестата Регионална ревија и оваа година ги прогласи за културни манифестации од национален интерес за земјата. На крајот од своето обраќање тој го прогласи почетокот на ревијата. Први настапија домаќините ЗП „Солидарност-Аеродром“, а по нив и другите седум здруженија. Исполнија голем број народни песни и ора, свадбени обичаи и хумористични текстови. Со невидена леснотија пензионерите играа и пееја и прикажаа програма што долго ќе се памети и како пример за помладите генерации.



ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-СКОПЈЕ, ДВАНАЕСЕТТА РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ



Ора и песни на соживот

Калина С. Андонова

Во Домот на културата во Ѓорче Петров во Скопје, на 28 мај се одржа последната од шесте регионални ревији на песни, музика и игри. На ревијата пеја и играа песни и ора пензионери од здруженијата: Тафталиџе, Гостивар, Тетово, Сарај, Карпош, Чаир, Бутел, Шuto Оризари и здружението-домаќин Ѓорче Петров.

Најпрво на присутните им се обрати претседателот на ИО на ЗП-Ѓорче Петров, Методија Новковски. Тој ги поздрави гостите и учесниците и им посака добредојде. Потоа, на македонски и на албански јазик пензионерите во салата ги поздрави потпретседателот на Собранието на Сојузот на здруженија на Македонија, Бесник Поцеста и им порача на присутните да уживаат во песната и во ората што ќе ги презентираат нивните колеги-пензионери, верни чувари на фолклорното богатство на нашата држава Македонија.

По него, највозрасните граѓани и нивните гости ги поздрави градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Сокол Митровски, кој го изрази своето воодушевување од ентузијазмот и од енергијата на пензионерите кои си ги исполнуваат деновите со интересни и убави активности.

Потоа се заредија песни, ора и обичаи на македонски, албански, ромски... Тоа беа прекрасни изведби што беа

одраз на другарство и соживот. Македонка пееше придружувана од двајца Албанци-кавалџии, со изведувачите пеја сите во салата. Со тапанот и зурлата на изведувачите од ЗП-Шuto Оризари затупкаа срцата на сите присутни. ЗП-Карпош се претстави со поезија и одлична професионална изведба на неколку песни. Домаќините одиграа неколку ора од егејските краевии, стокмени во преубави носии. ЗП-Тетово прикажа интересен свадбен адет на испраќање на невестата. ЗП-Сарај исполни две нумери, ЗП-Чаир имаше пејачка група и соло-настап, ЗП-Тафталиџе се претстави со пејачка група и ора, а ЗП-Бутел со интересна фолклорна кореографија и песни.

Се на сè, одубаво-поубаво. За претставувањето и изведбите здруженијата добија благодарници за учество од организаторот. Селекторот имаше тешка задача.



во, Аурата Прличева... прозвучуваат сентиментално и се напишани во духот на нашата патриотска лирика. Пандора во своите песни ни нуди високи лирски вредности „Ох, како само пеат птиците“... Или кога ќе ја напише убавата поетска метафора „Се обеси мислата на врвот од јазикот“. Такви лирски бисери има повеќе во оваа книга, особено во делот на хаику-песните, во кои се воспеваат убавините на природата или некои душевни состојби. Како особено успешна, познатиот македонски писател и рецензент на книгата Паскал Гилевски ја истакнува хаику-песната што гласи:

**Трски разнишани
Жабја ономатопеја
Оркестар на отворено.**

Наместо заклучок, на крајот уште еднаш да нагласиме дека Пандора Јовановска-Илиевска со оваа своја најнова книга се претставува како автор што го достигна својот творечки максимум, својата писателска зрелост и со тоа си обезбеди високо место во македонската литература. Препорачувајќи ви ја оваа книга за читање, на крајот ќе ја запознаете Пандора Јовановска-Илиевска и како ликовна уметница, бидејќи книгата е илустрирана со фотографии од нејзините уметнички дела.

тературноста на опишаниот предмет, внесувањето психологија во расказите и во песните, добро познавање на човечките карактери и на човечките страсти и стремежи. Оттаму, писателката понекогаш знае да раскаже, со еднаков успех, некоја историја како од име на жена така и од име на маж, што не е чест случај во нашата литература.

Вториот дел на книгата, поетскиот, е под силна превласт на првиот - прозниот. Како и во прозните текстови, авторката и тука се служи со асоцијации и со метафори, но, за разлика од расказите, во песните проверејуваше сентименталноста помешана со мисловните сегменти. Дури и патриотските песни во кои се споменуваат Самуиловите порти, Словото Клименто-

ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА



Во слава на каменот

Сталин Лозановски

Авторките Благојка Филипчева и Лидија Симовска подготвија исклучително редок и интересен перформанс во градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје. Тоа беше хуманитарна изложба за домот за стари лица „Руски“, поддржана од Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, а во рамките на активностите за развивање чувство за хуманост и солидарност меѓу своето членство.

Каменот „оживува“ во рацете на овие вредни уметници. Беа изложени педесетина разни мозаици и други форми на ракотворби направени со сложување камчиња што нè опкружуваат насекаде околу нас. Промовирајќи ја изложбата, писателот Паскал Гилевски потсети на светски

познатиот скулптор Микеланџело, кој рекол дека вистински скулптор е оној што од една карпа може да создаде човек и дека затоа секое камче има одредена вредност кога ќе се стави во функција. Инаку, во светот најчестите имиња се изведени од поимот камен (Каменко, Петар, Пиер, Пјетро и разни други варијации).

На двочасовната добротворна акција за поддршка на домот за стари лица „Руски“ беа продадени повеќе од изложените експонати, а пријатната манифестација ја збогатија со своите настапи и поетесите Драгица Пандиловска и Анета Велкоска. Ваквите активности ќе продолжат и во иднина, зашто преку нив се поттикнува креативноста, се развива уметничкото чувство кај секој и се доближува убавото до граѓаните од сите возрасти.

ТРАЈАН МИЈАКОВСКИ-МИЈАКОТ

Бекенбауер од Демир Хисар

Зоран Стевановски

Во историјата на фудбалот во Демир Хисар постојат многу фудбалски легенди кои оставиле траен белег во афирмација на најважната споредна работа на светот. Имало фудбалери што го носеле дресот на Македонската фудбалска репрезентација, некои направиле добри фудбалски кариери играјќи во познати странски клубови, но никој не бил и не е како чичко Трајан Мијаковски-Мијакот. Сега веќе 70-годишниот демирхисарски пензионер фудбалската топка одамна не ја шутира, а благодарение на спортот тој сè уште се чувствува млад во душата и физички здрав и сè уште може да изигра едно полувреме без проблем, вели на шега Мијаковски.

Добрите познавачи на фудбалот во Демир Хисар ќе ви речат дека Мијакот „пушташе глава таму каде што на секој друг му беше страв да игра со нога“, што е уште еден доказ со каков елан, жар и борбеност ја играл фудбалската игра.

Роден е во далечната 1945 година во Демир Хисар, каде што и се школувал. По отслужувањето на воениот рок Трајан добил понуди од силни клубови од тогашна Југославија, но иднината и господ поинаку мислеле за него. Останува во својот роден град, каде што игра фудбал од 1960 до 1982 година. Тогаш, вели, фудбалот беше спорт број еден и главна зајакција на младите, само што условите за игра биле многу потешки.

Во меѓувреме се вработува во општината Демир Хисар, каде што рабо-

ти 10 години, а благодарение на успехите во спортот оди на работно место во тогашниот СИЗ за физичка култура, каде што останал да работи цели 30 години, сè до пензионирањето.

Фудбалската кариера ја почнува многу млад, уште на 14 години, кога заигрува за поранешниот ФК Мургашево, од каде што преминува во поголемиот и попознат ФК Демир Хисар, кој во тоа време се натпреварува во доста силната Втора македонска лига.

Во тоа време го имавме најсилниот состав што постоел во Демир Хисар: Дончо Мицковски, Перо-Влаво, Благоја Неделковски-Бобекот, Петар Ковачки, Миле-Крчачот, Количот и други. Екипи како ФК Победа и ФК Пелистер со фудбалски жаргон кажано „немаше што да бараат на стадионот во Воколија“ - се присетува најпознатиот центархалф и фудбалска легенда од Демир Хисар. Ни го раскажа натпреварот кога со ФК Борец од Велес имале натпревар, по кој победникот директно требало да оди во повисок ранг.

По првото полувреме губевме со 3:0. Јас не играв од почетокот, бидејќи бев повреден. Најдобриот голгетер во Македонија во тоа време беше Рингов од Велес, страшен играч, кој за брзо време ни „нанижа“ 3 погодоци. На полувреме, му велам на клупскиот доктор дека со или без негова дозвола јас влегувам во игра. И тој и тренерот добро знаеја дека само јас можам да го запрам противничкиот напаѓач. По вторите 45 минути игра крајниот резултат беше 5:3 во наша корист. И по којзнае кој пат се виде дека мојата

Овој 70-годишен демирхисарски пензионер фудбалската топка одамна не ја шутира, но благодарение на спортот, тој сè уште се чувствува млад во душата и физички здрав и сè уште може да изигра едно полувреме без напор



упорност и пожртвуваност беа клучни за влегување во толку посакуваната Втора лига.

И двајцата синови на Мијакот се добри фудбалери, но помалиот внук Леонид го има наследено талентот за фудбал од дедо му Трајан, а желбата на дедото е еден ден да го види внукот да заигра на Олд Трафорд за неговиот омилен клуб -Манчестер Јунајтед.

Така беше некогаш. Денес Мијаковски ги минува пензионерските денови секавајќи се на убавите спомени од младоста.

АКТИВ НА ПЕНЗИОНЕРКИТЕ ПРИ ЗП-ГАЗИ БАБА

Со активности годините бавно одат

Васил Пачемски

Важен сегмент во пензионерското работење на ЗП-ГАЗИ Баба е Активот на пензионерките, каде што се ангажирани голем број членки на полето на културата и спортот, а особено на дружењето. Низ своето постоење, активот имал падови и подеми, но сепак опстанал благодарение на големиот ентузијазам и енергија што ги воделе на патот по кој се определеле да чекорат, за денес да бидат на посакуваното ниво.

Активот на пензионерките при нашето здружение постои повеќе години и спаѓа во групата од најстарите формирани активности. Во него членуваат голем број пензионерки-ентузијастки, кои всушност и го формирале. Во активот постојат повеќе секции, меѓу кои и хорот, кој постои повеќе од петнаесет години и е меѓу првите хоровина пензионери во Скопје. Покрај пензионерки од градот, во него членуваат и пензионерки од руралните населени места. Тука, во клубот во пензионерскиот дом во Автокоманда, доаѓаат пензионерки од сите 14 разграноци на здружението и се вклучени речиси во сите секции. Имаме претседателство во кое има девет пензионерки, а состаноците ги одржуваме секој последен петок во месецот - вели претседателката на Активот на пензионерките, Магдалена Спировска.

Членките на претседателството се истовремено и претседателки на активите на



Со спорт и рекреација пензионерките учествуваат на регионалните и републичките спортски натпревари, каде што, покрај добрите резултати што ги постигнуваат, тие си го одржуваат и психофизичкото здравје

пензионерки во разграноците и сè што ќе договорот тие го проследуваат до своите средини. Во програмата за работа се содржани активностите за цела година и настојуваат во целост да ги реализираат.

Организираме заеднички средби, дружења, едукативни предавања од здравствената проблематика, хуманитар-

ни акции во соработка со Црвениот крст, како и достоинствено одбележување на повеќе државни и верски празници. Редовно вршме посета на стари и снеможени лица, на кои им носиме и скромни подароци, а со тоа ја изразуваме грижата за нив - вели Спировска.

Таа нè информира дека пензионерките од овој актив се заинтересирани и за соработка со други активности на пензионерки. Традиционално соработуваат со повеќе активности. Така, тие организираат средби со пензионерките од Карпош, Аеродром, воените пензионерки, Кисела Вода, Струмица, Винаца и други. Исто така, организираат и посети на театарски претстави, музеи, кинопретстави, но и екскурзии и излети до позначајни рекреативни центри, археолошки локалитети и манастири, во земјата и во соседството.

Успешно настапуваме на музичките реви и други културни манифестации. На полето на спортот и рекреацијата учествуваме на регионалните и републичките спортски натпревари, каде што, покрај добрите резултати, што ги постигнуваме, си го одржуваме и психофизичкото здравје - ни рече на крајот Спировска.

Сето ова доволно зборува за тоа како пензионерките од активот го имаат осмислено животот во третата доба, свесни за фактот дека песната и спортот зближуваат, а дружењето го подобрува квалитетот на живеењето и остава драги и незаборавни спомени.

Пензионерите на Денот на Црвениот крст



Василка Топаловска

Осми мај, Светскиот ден на Црвениот крст, беше свечено одбележен кај нас, како и во целиот свет. На тој ден претставници на Црвениот крст, многу граѓани, младинци, пензионери и други гости присуствуваа на организираната манифестација во Домот на армијата на Република Македонија. Беа организирани повеќе интересни настани, како литературни натпревари, пантомима, музички изведби и друго.

Пензионерите од Скопје учествуваа со организиран настап на сликарската работилница што подолго

време работи во Дневниот центар за пензионери во Кисела Вода, каде што учествуваа членови од здруженијата на пензионери во Кисела Вода, „Солидарност“ - Аеродром, Центар и ГАЗИ Баба. Тие во предворјето на Домот на АРМ работеа дела на тема „Мојата приказна за Црвениот крст“, под раководство на ликовниот уметник Стојче Тоциновски. Материјалите за сликање, платна, бои, четки и друго беа добиени како донација, се работеше два часа пред љубопитните погледи на многу присутни посетители. Беше тоа убава манифестација и придонес на пензионерите кон одбележувањето на овој значаен ден.